

Прилог бр. 3		Предметна програма од втор циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	<b>Финансирање на претприемачки бизниси</b>			
2.	Код	CFM523			
3.	Студиска програма	Корпоративен финансиски менаџмент			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Економски факултет - Скопје			
5.	Степен(прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година/семестар	Прва година /втор семестар	7.	Број на ЕКТС	6
8.	Наставник	Проф. д-р Стојан Дебарлиев Вонр. проф. д-р Александра Јанеска - Илиев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити			
10.	<p><b>Цели на предметната програма (компетенции):</b> По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни да:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ги дефинираат и опишат клучните поими поврзани со поимот на претприемништвото, претприемачкиот процес и начините за основање на претприемачки бизниси;</li> <li>• ги разликуваат различните извори на финансирање на претприемачките бизниси и ги дискутираат нивните практични импликации преку секојдневни претприемачки примери;</li> <li>• ги анализираат факторите и проблемите кои влијаат на успешно финансирање на претприемачките бизниси;</li> <li>• ја оценуваат ефективноста на различните извори на финансирање низ животниот циклус на претприемачките бизниси со цел донесување на соодветни инвестициски одлуки.</li> </ul>				
11.	<p><b>Содржина на предметната програма:</b></p> <p>8. Претприемништвото и претприемачкиот процес</p> <p>9. Начини на основање на претприемачки бизниси, форми на сопственост и потреба за нивно финансирање</p> <p>10. Капитално наспроти должничкото финансирање</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Традиционални извори на капитално финансирање</li> <li>• Традиционални извори на должничко финансирање</li> </ul> <p>11. Алтернативи извори на капитално финансирање на претприемачки бизниси</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Претприемачки капитал</li> <li>• Бизнис ангели</li> </ul> <p>12. Други креативни извори на финансирање на претприемачки бизниси</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Акцелератори</li> <li>• Грант програми за финансирање</li> <li>• Crowdfunding - финансирање</li> <li>• Стратегиски партнерства</li> </ul> <p>13. Животниот циклус на претприемачките бизниси и формите на финансирање</p>				
12.	<b>Методи на учење:</b> предавања, студии на случај, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и Power Point.				
13.	Вкупен расположлив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови			
14.	Распределба на расположливо време	24+16+40+10+90 = 180 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	24 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	16 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	40 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	10 часови	
		16.3.	Домашно учење	90 часови	
17.	Начин на оценување	50+40+10 = 100 бода			
	17.1.	Тестови			80 бодови
	17.2.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода			6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода			7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Реализирани активности од токите 15 и 16			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			

21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	интерна евалуација и анкета				
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
			Брус Р. Барингер и Р. Дјуан Ајреленд	Претприемаштво: Успешно почнување со нови потфати, четврто издание (превод)	Арс ламина, Скопје	2012
			Роберт Д. Хисрич, Мајкл П. Питерс, Дин А. Шеферд	Претприемаштво	Арс ламина, Скопје	2012
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Chandra S. Mishra	Getting Funded	Palgrave Macmillan, New York	2015
		2.	L. Casanova, P.K. Cornelius and S. Dutta	Financing Entrepreneurship and Innovation in Emerging Markets	Elsevier Inc. London	2018
		3.	Robert T. Ochtel	Business planning, Business Plans, and Venture Funding	The Carlsbad Technology Group, Inc., Carlsbad	2009